

архитектонски факултет скопје
внатрешна архитектура 1.2 - 8 сем.
прилог кон предавањето:
за природата на внатрешниот простор-
структурална тема

внатрешна архитектура

**меѓу структура и сценографија
за природата на внатрешниот простор**

елементи постапки/односи единства

елементи

основен просторен модел

волумен

површина

структура/план

пристапност

светлина

боја

звук

топлина

мирис

детали

опрема

постапки

структурна тема

разнотежа

оперативна геометрија

модул

симетрија

ритам

пропорција

исто и различно

слично и контраст

мерило

фокус

просторно длабинска перцепција

внатре-надвор

континуитет дисконтинуитет

хармонија

единства




John Ruskin
1818-1900

The Seven Lamps of Architecture

1849



- The Lamp of Sacrifice**
- The Lamp of Truth**
- The Lamp of Power**
- The Lamp of Beauty**
- The Lamp of Life**
- The Lamp of Memory**
- The Lamp of Obedience**




John Ruskin
THE
SEVEN LAMPS
OF
ARCHITECTURE

With 14 Plates by the Author

Plate XIII.






архитектонски факултет скопје

внатрешна архитектура 1.2 - 8 сем.

прилог кон предавањето:

за природата на внатрешниот простор-
структурална тема



освалд матијас унгерс oswald mathias ungers


1926-2007

јанусовото лице на архитектурата


AD 56 6 1986 објавено во

идеограми за генерирање на просторно искуство


основни организирачки принципи




седум варијации на просторни организации,
седум структурални теми = седум принципи на создавање форма




ШКОЛКА
ОВВИТКУВАЊЕ




ЛАВИРИНТ
ЗАВИТКУВАЊЕ




ГАЛЕРИЈА
НАЛЕГНУВАЊЕ




ОКТАГОН
ЗАТВОРАЊЕ




НИША
ДЛАБЕЊЕ




ЕЛЕМЕНТ
ФИГУРИРАЊЕ




ЕНФИЛАДА
СЛЕДЕЊЕ




**ШКОЛКА
ОБВИТКУВАЊЕ**




**ЛАВИРИНТ
ЗАВИТКУВАЊЕ**




ГАЛЕРИЈА НАЛЕГНУВАЊЕ



**ОКТАГОН
ЗАТВОРАЊЕ**



НИША
ДЛАБЕЊЕ



**ЕЛЕМЕНТ
ФИГУРИРАЊЕ**



(to Cézanne)

Je suis un peintre de nature et je peins ce que je vois
et plus rien que cela. C'est la vérité.
Mais un peintre doit faire une œuvre.
Il ne peut pas se contenter de peindre ce qu'il voit.
Il doit être capable d'exprimer ce qu'il voit.
C'est pourquoi il doit faire une œuvre.
C'est pourquoi il doit faire une œuvre.

Quand je peins

je contribue à maintenir la vie et l'art dans le monde.
Le monde est en train de mourir. Il faut que je
peigne pour sauver le monde.


Apprendre à peindre. En apprenant à peindre, on apprend à faire. En apprenant à faire, on apprend à penser. En apprenant à penser, on apprend à vivre.


Le Corbusier



























20-2-94



1988.8.22



le
craintive

②

